

АКТУЕЛНОСТИ

Пензионерски реагирања

-Потреба од продолжување на досегашната практика на сервисирањето на Солидарните фондови на пензионерите

-Поздравена одлуката на Владата за зголемување на пензии и намалувањето на цените на лековите и најниот превоз

При крајот на месец август започна сопственската процесура по Предлогот за донесување закон за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување, со Предлог закон при што се предлага задржаните средства од пензии за солидарни фондови на семејствата на почнатите пензионери да се исплаќаат во подрачните единици на Фондот на ПИОМ. Тоа беше и повод на 23 август да се одржи заеднички состанок на Извршниот одбор на СЗПМ со претседателите на Собранијата и Извршните одбори на здруженијата на пензионерите.

Образложувајќи ја генезата на проблемот, претседателот на СЗПМ **Душко Шурбановски** потенцира дека ваквиот предлог на Управниот одбор на Фондот на ПИОМ во 2002 година Уставниот суд на Македонија го укина со оглед на тоа што средствата за Солидарните фондови пензионерите ги одвојуваат за точно определени цели, за посмртнина, а Уставот го гарантира правото на сопственост. Во бурната дискусија во која учествуваа **Пандо Бачаноски, Илија Пемов, Горѓи Трически, Цветко Мердановски, Јуличо Јанев, Момчило Маркоски, Крсте Стојаноски, Никола Лафчински, Нурие Кадриу, Васко Калески, Горѓи Серафимов, Горѓи Христов, Неделко Трајановски, Александар Ралиќ, Блаже Цветков, Јусуфи Асим и Андон Марковски**, имаше предлози за преземање порадикални мерки, за масовни протести на пензионерите, за свикување на вонредно собрание на СЗПМ, државата да обезбеди средства за погреб и слично. Но, едногласно се заклучи од прате-ниците во Собранието на Република Македонија аргументирано да се побара со Законот за пензиско и инвалидско осигурување да се одреди Фондот за ПИОМ да продолжи и натаму при исплатата на пензиските примиња да врши задршка за солидарните фондови и за членарина и да ги уплатува на сметките на здруженијата на пензионерите како и досега. Беше најглажено дека обезбедување

то на средства за закоп на пензионерите се врши со личен придонес и согласност од 1993 година, така што во последните години месечно од секој член за солидарниот фонд се одвојува по 120 денари месечно и 20 денари за членарина. Се истакна дека во изминатиот период солидарните фондови на здруженијата на пензионерите функционираат успешно и без посебни проблеми, а средствата на семејствата на почнатите пензионери се исплатуваат веднаш, што не ќе може да се остварува во подрачните единици на Фондот на ПИОМ, за што нездадовството ќе биде големо.

Сиве овие аргументи избраната делегација на СЗПМ во состав Душко Шурбановски, Никола Николовски и Момчиле Марковски, ги изнесе на седницата на Комисијата за труд и социјална политика на Собранието на РМ на 24 август, но без резултат. Воедно до македонскиот парламент беа испратени над 40 протесни писма од здруженијата на пензионерите, при што во името на над 220.000 пензионери се бара солидарните фондови и натаму да делуваат според досегашната практика.

Инаку, Предлогот за донесување на закон за изменување и дополнување на Законот за пензиско и инвалидско осигурување на дневен ред се наоѓа на 65-та седница на Собранието на Република Македонија, а каква одлука ќе донесат народните избраници ќе покаже времето. Во овој Предлог закон се предлага усогласувањето на пензии да се остварува со по 50 отсто од зголемувањето на платите и на животните трошоци, што е подобро од досега.

Во СЗПМ се поздравува и одлуката на Владата за зголемување на пензии за 20 отсто во наредните три години, почнувајќи од 1 јануари 2008 година, како и за намалување на данокот на додадена вредност од 18 на 5 отсто за лекови и медицински помагала и најниот превоз, како мерки за заштита на стандардот.

Д.Аргировски

- На 15 септември кај велешкото езеро 12-ти Републички пензионерски спортски натпревари
- 20 септември, Ден на пензионерите на Македонија
- 27 септември во Штип Регионална ревија на песни, музика и игри



Од регионалните натпревари 2007

По повод 20 септември Денот на пензионерите на Македонија ќе се одржат повеќе активности: свечени академии, концери, пикник на зелено кај Кочани, другарски средби, екскурзии, промоции, изложби и друго.

Најзначајната манифестација сепак ќе биде одржана на спортските терени покрај езерото „Младост“, во близина на Велес каде пензионерите од сите краеви на нашата земја ќе ги одмерат силите на традиционалите 12-ти по ред Републички пензионерски спортски натпревари. Средбата ќе се одржи на 15 септември со учество на 356 натпреварувачи во девет дисциплини, а свеченото отворање е закажано за 10 часот.

На 27 септември во Домот на културата „Адо Шопов“, во градот под Исарот со почеток во 10 часот и предходно дефиле на учесниците, ќе се одржи Регионална ревија на песни, музика и игри, на која се очекува да земат учество пејачки групи, ансамбли и инструменталисти на здруженијата на пензионерите од Струмица, Кочани, Берово, Радовиш, Делчево, Пробиштип, Виница, Македонска Каменица, Злетово, Свети Николе, Ново Село, Лозово, Пехчево и домакинот Штип.

За значењето на овие две значајни пензионерски манифестации добивме изјави од **Андон Марковски**, потпретседател на СЗПМ, **Чедо Георгиевски**, секретар на СЗПМ, **Душан Перески**, претседател на Комисијата за културно-забавен живот и **Здравко Петковски**, претседател на Комисијата за спорт и рекреација.

Андон Марковски: СЗПМ како невладина, непартишка и непрофитна организација традиционално секоја година организира пензионерски спортски натпревари на сите нивоа, во органоци, општински, регионални и републички.


Годинава 12-тите Републички пензионерски спортски натпревари и овој пат ќе се

Во септември-значајни пензионерски активности

гаѓање со воздушна пушка, шах, пикадо, тегнење јаже, фрлане гуле, трчање, скок од место, домино и табла. Од вкупно 356 натпреварувачи 192 ќе се натпреваруваат во машка, а 164 во женска конкуренција. Сите со тоа право се здобија на осумте регионални натпревари на кои годинава домакин беа Здруженијата на пензионерите „Кисела Вода“, ОВР, Демир Хисар, Струга, Богданци, Куманово, Радовиш и Пехчево. На регионалните натпревари учествуваа 42 здруженија со 1291 спортист, од кои 790 во машка и 501 во женска конкуренција, а ги следеа околу 800 пензионери, гости и граѓани.

Да напоменеме и тоа дека во тек се интезивни подготвки за што по успешно одржување на 12 Републички пензионерски спортски натпревари и се очекува тие да се одвиваат во најдобар ред и спорчки дух, со максимална дисциплина и фер-плеј однос од страна на сите натпреварувачи, со меѓусебно дружење и ширење на нови познанства.

Чедо Георгиевски: Во организација на Сојузот на здружења




Пејачка група на ЗП Штип

но-забавен живот и годинава можат да се оценат како успешни. За разлика од првата ревија во 2003 година, на годинава петта учеството на здруженијата се зголеми за четири пати, а на директните учесници во програмата за два пати. Прикажан е задоволителен квалитет, иако одделни пејачки групи и интерпретатори треба да размислуваат за нов репертоар, а кај скопските здруженијата се чувствува и потреба од поголема ангажираност и по однос на програмите и по однос на учеството на ревиите. Така например годинава од седум здруженија на пензионери во Скопје, на Ревијата во Куманово зедоа учество само три: „Кисела Вода“, „Гази Баја“ и „Горче Петров“.

По одржувањето на ревијата во Штип ќе се подготви целосна анализа, со неконновити во пропозициите и организациони зафати за уште по успешно продолжување на традицијата на оваа значајна културна манифестација на пензионерите на Македонија.


Д.Аргировски



во непосредна близина на Велес пензионерите ќе се натпреваруваат во 9 дисциплини

Интервju со Момчилоска, претседател на Здружението на пензионерите во Велес

Програмираните активности успешно се реализираат



-Здружението на пензионерите на Велес на 15 септември е домакин на 12-те Републички пензионерски спортски натпревари. По 2001 и 2005 година ова ќе биде по трет пат да бидете домакини на пензионерите спортисти од сите краеви на нашата држава.

проблемите и прашањата од пензиското и здравственото осигурување, како и со организирање на културно-забавен живот на пензионерите, на одморот, спорот и рекреацијата. Како илустрација на ова ќе напоменам дека со успех учествувавме на регионалната фолклорна ревија во Валандово, организираме посети на театарски престави, екскурзии до наши познати излетишта и културно-историски споменици, заедничко дружење со пензионерите од Прилеп, Кавадарци, Карпош, Горче Петров, Куманово и други, а годинава воведовме и партципација од 20 отсто за климатско-бањско лекување на пензионерите.

Впрочем, годинашнава Програма за работа на здружението се базира врз искуствата осознани во изминалот мандантен период, посебно од практиката со своите специфичности, вклучувајќи иницијативи за збогатување на активностите од сите

на пензионерите и можноста за хуманитарна помош преку разни форми.

Редовно се следат состојбите со Солидарниот фонд за взајмна помош на корисниците на пензија, при што даваме исцела поддршка на СЗПМ сервисирањето да се извршува како досега.

-Како ја оценувате соработката со локалната самоуправа и невладините организации?

-Прашањето е многу актуелно. Со локалната самоуправа која со децентрализацијата добива се поголеми ингирирани остваруваме многу добра соработка, како и со градоначалникот и со Центарот на невладините организации на Велес. Благодарејќи на тоа добиена е донација од Светската банка во износ од околу 500.000 денари, така што ја уредивме малата сала со два нови компјутери поврзани со Интернет, создадовме катче за активност на жени-пензионерки, дел



Средба на пензионерите од Дебрца и Демир Хисар

Непофторливо другарување со желба за повторна средба

На Илинска планина на границата на селото Брежани Охридско и селото Големо Илино, Демир Хисар, се одржа првата Меѓуопштинска средба на пензионерите од општините Дебрца и Демир Хисар.

На средбата учествуваа 440 пензионери, од кои од Дебрца, 160, од Охрид 80, од Демир Хисар 100, од Кичево 20, колку и од Битола, а имало и од општините Прилеп, Крушево, Македонски Брод, Струга, Дебар, Скопје и гости од Подградец, Република Албанија. Организатори на средбата беа Здружението на пензионерите од Охрид во соработка со Локалната самоуправа на Општината Дебрца и местните органи на пензионерите од Велмеј и Мало и Големо Илино.

Целта на средбата беше пензионерите од двете општини да се запознатат, да разменат мислења и искуства и да воспостават поблиска меѓусебна соработка.

Присутните на средбата ги поздравија претседателот на Советот на Општината Охрид Владо Чипровски, претседателите на здруженијата на пензионерите на Охрид Ѓорѓи Трпчески и на Демир Хисар Петар Бубаке-

водствата на државата, власта и опозицијата и политичките партии, со препорака да престанат со секојдневните меѓусебни политички надмудрувања и тесно партиските интереси и да се насочат кон решавање на животните прашања на пензионерите и граѓаните. Граѓаните и пензионерите ги избраа народните пратеници крајно сериозно да се зафатат со прашања од витален интерес на народот и државата, а не да водат вербална меѓусебна „војна“ кој е подобар и кој повеќе се прижи за интересите на граѓаните, иако досега, не сторија многу за нив.

Претседателот на Конфедерацијата на синдикатот на пензионерите од Подградец, Албанија Назив Дајанчи за постигнати особени резултати во развојот на соработката, меѓу двете здруженија, а особено за индивидуалното несебично залагање, на претседателот на Здружението на пензионерите на Охрид Ѓорѓи Трпчески, му врачи Повелба за поченен член на Советот на пензионерите на Подградец.

Меѓуопштинската средба на пензионерите на Дебрца и Демир Хисар, беше зборована и со музичка програма во кој настапија КУД „Илинден“ од Демир Хисар, гајдациите Цветко



области.

-Согласно целите и задачите на здружението, како самостојна, невладина, неполитичка и не-профитна организација, треба да се настојува во активностите да бидат вклучени што поголем број пензионери. Како се остварува оваа значајна програмска задача?

- Во Здружението на пензионерите во Велес членуваат над 8.100 старосни и семејни пензионери, кои се организирани во 14 општини од кои 9 се во Велес и по еден во Градско, Чашка, Иванковци, Извор и Богомила. Основен проблем е недостиг на работни простории, што настојуваме да го решиме во соработка со локалната самоуправа. Успешно работат три Клубови на пензионери во Велес, Градско и Чашка во кои дневно престојуваат голем број пензионери, се дружат играјќи шах, карти, домино, гледаат телевизија и се информираат за сите активности на пензионерската асоцијација. Само во Клубот во Велес дневно престојуваат во просек по 150 пензионери. Големо интересирање владее за екскурзии и за други активности, а се чувствува потребата и од натамошно унапредување на организацијата, на методот и содржината на работата, посебно во следењето на социјалната положба

и развијање на демократските односи во одлучувањето, соочувајќи се со

**Разговорот го водеше:
Драги Аргировски**



ски, советник од Охрид Петре Петревски - Калимеро, претседател на Месниот органок на пензионерите од Велмеј Миладин Илчески и претседателот на Конфедерацијата на синдикатот на пензионерите од Подградец, Република Албанија Назив Дајанчи.

Од средбата на пензионерите беше уплатена заедничка порака до рако-

блажески о. Белчишта и Ѓорѓи Бујароски од Мечкишта и познатиот интерпретатор а народни песни од Охридски Кирил Мицкоски. За Средбата која заврши со заеднички ручек и во најдобар ред, се исказани многу пофални зборови, а пензионерите и гостите посакаа таа да стане традиционална.

К. Спасески

ФОТО РЕПОРТАЖА

Од посетата на пензионерите одмаралишта во Претор, Бања Банско и Катланово

Пријатен престој, но и неминовна потреба од реновирање на објектите за одмор и рекреација

Во Република Македонија постојат четири пензионерски одмаралишта од кои со хотелот „Претор“ на Преспанско Езеро, одмаралиштето „Перо Стојановски“ во Катлановска Бања и „Спиро

стој, но и евидентната потреба од реновирање на објектите, во кои над дваесетина години не е инвестирано речиси ништо.


Тоа, во разговорот ни го потврди и **Диме Илијевски**, управител на хотелот на пензионерите



Хотел на пензионерите во Претор


Захов во Банско стопанишува Фондот на ПИОМ, додека Рекреативниот центар во Катланово е во надлежност на Градскиот сојуз на здруженијата на пензионерите на Скопје.

Поради поволните пансиониски цени од околу 450 денари и



туристичка такса од 50 денари и големите горештини летово беше зголемено интересирањето за престој во овие објекти за одмор и рекреација, со исклучок на одмаралиштето во Катлановска Бања. Основен впечат

во Претор, изграден 1970 година. Летовалиштето има многу убава местоположба на брегот на Преспанското Езеро, со капацитет од 60 до 80 лежаји, кои во седум смени од 20 јуни до 29 август беа целосно искористени.



Меѓутоа, мебелот и душечите се од пред 35 години. Поради



тоа се чувствува потреба од реконструкција на објектот и од обнова на инвентарот, а со ог-

Анастасија и Митруш Нацеви и **Вера и Јордан Цинкарови**, старателни пензионери од Штип, беа едногласни во оценката за добрута услуга и исхраната, за другарувањето на пензионерите, за тоа дека вода и купатила има во секоја соба, а се користи и сала за дневен престој со телевизор, шахтабли, домино и друго. **Ленче Мајсторова**, пензионерка од



да. **Даница Јовановска**, пензионерка од Битола пет години по ред престојува во летувалиштето ширејќи нови пријателства со колешките од другите градови од нашата земја.

Во летувалиштето „Перо Стојановски“ во Катлановска Бања имаше само 15 гости, иа-



њи во кои топлата минерална вода помага на крстоцглобиот и нервни системи, на жолчката, прниот дроб, на душни и уринарни патишта, гастритис и слично.

Но и тука е потребно итно преземање мерки за подобрување на услови за престој со реализација на програмата за санијација на хотелот, бидејќи кро-



вот покиснува и од 1982 година кога е предаден во употреба овде ништо не е обновено, така што од Фондот на ПИОМ или со данации треба да се обезбедат средства и за внатрешно уредување, за нови душечи и постелница, за уредување на купатила и друго. Хотелот се ко-




Хотел на пензионерите „Спиро Захов“ - Банско

ко капацитетот е за 40. Управителката **Лина Јамовска** нагласи



Разговор со раководите лица на Рекреативниот центар - Катланово



то е искористен над 80 отсто. Раководителот **Никола Милчев** е задоволен од посетата и од користењето на расположите купатилите и на двете ба-



дека и користењето на бањско-тот лекување е намалено, поради зголемените цени по приватизацијата на Катлановски Бањи, а треба да се зголеми и партципацијата од здруженијата на пензионерите и поредовно информирање на членството. Овде сезоната трае од 1 мај до 15 октомври, а потребата од реконструкција на објектот е очевидна. **Атанас Косев**, старосен пензионер од Неготино веќе седми пат го користи летувалиштето, а инвалидите пензионери **Милка и Трајче Марковски** прв пат и се многу задоволни од престојот, исхраната, односот на вработените и слично.

Во густата дабова шума, десно од Катлановски Бањи се наоѓа природното пензионерско летувалиште „Спиро Захов“ на Сојузот на здруженијата на пензионерите на Скопје. Објектот е изграден 1982 година и е со капацитет од 60 легла. Интересот за летување постојано се зголемува, така што летово сезона траеше од 1 јули до 31 август, а капацитетот беше целосно искористен. Комплет пансион изнесуваше 420 денари, а на пензионерите со пониски пензии здруженијата им помага со соодветна партципација. **Александар Андоновски**, управител на Центарот и **Видан Стоилковски**, одговорен за угостителскиот дел изразија задоволство од годишната сезона, што е резултат и на добрата координација на Градскиот сојуз и општинските здруженија од регионот. Во заедничка акција на скопските здруженија со Велес, Тетово, Гостивар, Штип, Куманово, Кратово, Крива Паланка и Свети Николе во минатото лето беа обновени душечите, а за оваа сезона беа набавени 120 кебина, чаршафи и јастуци. И напаму проблем претставува недостиг на вода и реновирање на купатилата за кое се потребни пого-

леми средства. За целосна функционалност и во зимскиот период објектот го користат за ноќевање вработени од Градежна фирма од Штип.

Пензионерот **Живко Стоилковски** како хаус мајстор над шест години се грижи за објектот и кога летово се јави проблемот со пожарите беше формиран кризен штаб.

Анастасија и Митруш Нацеви
Вера и Јордан Цинкарови

ток од посетата на овие објекти, со **Андон Марковски**, потпретседател на СЗПМ и д-р **Никола Стојановски**, претседател на Комисијата за здравство на Сојузот; е задоволството на пензионерите од десетдневниот прет-

лед на големото интересирање на пензионерите за летуваче, може да се размислува и за додградба и проширување на хотелот.

Душка Стефановска, инвалидски пензионер од Куманово,



ФОТО РЕПОРТАЖА



Тој ја пофали и соработката со жителите на 110 викенд куки, а пензионерот од викенд насељбата Љубица Станоевиќ потсети дека е потребно да се води поголема грижа за реката Пчиња, односно за отстранување на сепарацијата која ја загадува средината и ги истера рибарите и туристите од Катлановска Бања. Природата е прекрасна и треба да ја сочуваме, напоменувајќи дека овде често има иранци и во секоја смена еднаш гостувајќи



тува и жива музика, при што Марија Ивановска од Карпош се потешти на другарувањето и приятелството во изминатите 15 години во летувалиштето. Фоте Кераматчиев, пензионер од Кисела Вода го актуелизира проблемот со недостиг на вода и потребата од модернизацијата на центарот, бидејќи неговата

подобрување на условите за престој, особено на хотелите во Претор и Банско. Посебно проблемот со вода треба да се реши во двета објекти во Катланово.

Треба да се има во предвид дека сите овие објекти за пензи-



местоположба придонесува трошката топлина од Скопје да не чувствува.

Идејата за овие одмаралишта е мошне позитивна, заклучи д-р Никола Стојановски, бидејќи тие придонесуваат за освежување и релаксација на пензионерите. Условите во пензионерските одмаралишта не се еднакви, но во сите опремата и инвентарот е застарен и се јавува потреба од итниа реконструкции за



нерите се многу значајни и од здравствена гледна точка, бидејќи и десет дена одмор значи на годините да се даде живот, а чистиот воздух, рекреацијата и бањското лекување и другарувањето придонесуваат и заревитализација на организмот.

Драги Аргировски



Здружението на пензионери - Струмица на „Дојрански ракувања“

По повод двојниот празник на македонскиот народ 2 август 1903 година и 1944 година, одбележувајќи го македонскиот не-покор и државноста на македонскиот народ, Здружението на пензионерите од Струмица беше покането да учествува во Дојран со своја програма со пес-

рафаги во прекрасниот Дојран.

Програмата беше завршена со народна веселба, со песни во изведба на пензионерите, брачниот пар Павлинка и Јанко Босилјанови.

Туристите и пензионерите заедно запиша македонско народно оро под ведрото небо на



ни и ора од богатата музичка ризница на староградски песни и народни ора.

„Етно групата“ и групата „Стремеж“ изведоа едночасовна програма во месноста „Градска Плажа-Јавор“, што беше привлечена со овации од неколку стотини присути туристи и

прекрасната дојранска плажа.

Претседателот на Извршниот одбор на Здружението на пензионерите - Струмица Петар Милановиќ изрази благодарност на домаќините од Дојран со желба участвато на „Дојранските ракувања“ да прерасне во традиција. Ж. Заев

КУД „Гоко Симоновски“ во с. Режановце

Ансамблот на пензионерско-културно-уметничко друштво „Гоко Симоновски“ од Куманово продолжува со успешна

на Александар Георгиевски. Водител на едночасовната програма беше Вангчо Михајловски.

За нашата програма нави-



презентација на својата програма и пред граѓаните. На гостувањето во кумановското село Режановце пред многубројната публика се преставија пејачката и фолклорната група, како и солистите Симе Бојчиевски, Божана Трајковска, Достана Ивановска, Булен Даутовски и Елка Тодоровиќ, во придружба на АВИЗО оркестарот на народни инструменти и под диригентство

стина владееше големо интересирање, а гостување по покана на домаќинот на манастирот во Режановце Злате Давидовски, познат собирач на народни народни народни

очекуваме оваа соработка да продолжи и во иднина-истакна Љубица Кузмановска, потпредседател на Здружението на пензионерите од Куманово.

С.Л.

Одеоп ша песната

Додека сончевите зраци завлечени од залез го залева К’рчесе и зелениот килим на Суитлак во арената на песната штипска пензионерски цветови пеат. Сонцето завлечено од ноќта - клона месецината во сребро на небото се јази фенери улични се палат староградски песни душа галат.

Птиците молкна за миг да ја слупнат одата на животот песната на ветераните од срце испеана со медин глас излеана.

Животот тече - протекува ко река понекогаш останува со сува уста испукана од тегобна врслина сепак на времето му пркоси граби од пензионерските години.

Смисла на животот песната му дава чекор и оро со крената глава песна на К’рчесе се лес додека душа грло крепи пензионерски цвет ќе пее.




Одјајновата петта стихозбирка „Чивлот на Брегалница на Цвета Спасиска, пензионерка од Штип. Печатењето е потпомогнато од Здружението на пензионерите

Реална слика на пензионерскиот живот

По повод новата публицистичка книга „Пензионерска сага“ на Драги Аргировски, во издание на ЗОНИК - „Нова Македонија“, квалитетно печатена во печатницата ЦИНОМ - Скопје

По евидентниот успех на публицистичките книги „Неговото височество пензионерот“ и „Во виорот на третата доба“, познатиот македонски журналист Драги Аргировски се претставува со своето најново современо публицистичко дело „Пензионерска сага“, кое со право се очекува да предизвика посебен интерес кај читателите.



Пензионерите во нашата земја ги минуваат деновите и годините со голем број проблеми, бидејќи во транзиционниот период, нивниот стандард значително опадна. Пензионерската популација е навистина различна по години, здравје, интерес, материјална и социјална положба, по образовна и друга структура, но и во такви услови е податна за многу активности. Во исто време додека раководните структури се ангажираат за решавање на проблемите, во програмите и активностите се нашло место, простор, материјално-финансиски и други средства и за здрави и за болни, и за желни за спорт, култура, забава, музика, игра, но и за хуманитарна помош за болни и изнемоштени пензионери, како и за серенади на емоционалните.

Оттаму во книгата „Пензионерска сага“ даден е успешен приказ на најразличните пензионерски потреби и желби, на животот во овие историски премеждија, за траумите и болки, за последиците, но и за неизбежниот оптимизам. Фотографските прикази се посебна драгоценост, возор и слика во најавтентичен и најубедлив начин се покрепуваат објективностите, што има свидетелска и споменичка вредност за едно време на пензионерскиот живот кај нас, за ентузијазам, анимираница, друштвена активност и желба за придонес и успешност, за преродби што ќе овозможат подобар стандард, поголема заштита и услови за подобри пензионерски денови и години.

Се забележува дека авторот обработувајќи ги овие теми и звиднувајќи ги како белег на времето во кое живееме, пристапил со многи студиозно и аналитички, со многу факти и свештенства. Во фокусот се пензионерските пулсирања, репортажите на пензионерите, соработката, фолклорните импресии, спортските традиции, загриженоста за грижата, женското пензионерско хоби, разни спомени што зракат и значат живот и медиумското огледало.

Овој автор, подготвувајќи три книги за чувствителната пензионерска проблематика, како никој досега, дава значаен придонес во историското осознавање и афирмирање на сите проблеми, заложби и активности, што е мошне корисно за се-гашните и идните генерации. Воедно како познат творец и маestro умешно согледал, избрали, измерил и создал хармонична и импресивна целина. Ценетиот новинар и публицист Драги Аргировски, и во оваа негова 16 авторска публицистичка книга покажа, како и порано, дека е многу добар набљудувач, истражувач и аналитичар во тек со времето и иднината, актуелен висок професионалец и вешт уредник и творец.

За овој негов најнов труд сме му благодарни од сè срце.

Чедо Георгиевски